

**- РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД
СКОПЈЕ -**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ЗА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025**

Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	5
ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА	5
БЕЛЕШКИ	10

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и Консолидиран годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Консолидирана годишна сметка (Консолидиран извештај за финансиската состојба и Консолидиран извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Консолидиран годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:
Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18
Скопје

Извештај за ревизија на консолидираните финансиски извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Групацијата Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје и неговите подружници (заедно – „Групацијата“), коишто ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината, консолидираниот извештај за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, како и преглед на приложените белешки кон консолидираните финансиски извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење со исклучок на ефектите од прашањата опишани во делот „Основи за мислење со резерва“ од нашиот извештај, приложените консолидирани финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Групацијата Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје и неговите подружници на 31 декември 2025 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основи за мислење со резерва

1. Како што е наведено во Белешка 24 - Нематеријални средства приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, истата има прикажано гудвил во вкупен износ од 9.353 илјади денари. Согласно барањата на МСС 36 – Обезвреднување на средства, гудвилот најмалку еднаш годишно треба да се тестира за негово обезвреднување.

Групацијата нема спроведено тест за обезвреднување на гудвилот на датумот на консолидираните финансиски извештаи. Поради тоа, ние не бевме во можност да добиеме доволни и соодветни ревизорски докази за да утврдиме дали постои потреба од признавање на загуба од обезвреднување, како и дали сметководствената вредност на гудвилот и поврзаните позиции во консолидираните финансиски извештаи се правилно прикажани.

2. Како што е наведено во Белешка 25 – Материјални средства, Групацијата со состојба на 31 декември 2025 година има евидентирано земјиште во вкупен износ од 138.083 илјади денари. За наведеното земјиште Групацијата не поседува доказ за сопственост (имотен лист), туку истото и е доделено на користење од страна на Република Северна Македонија. Постапката за стекнување право на сопственост е во тек и не е завршена до датумот на извештување. Според наше мислење, согласно барањата на МСС 16, земјиштето не треба да биде признаено како средство во консолидираниот извештај за финансиската состојба се до завршување на постапката за стекнување на правото на сопственост. Следствено на тоа со состојба 31 декември 2025 година средствата и капиталот на Групацијата се преценети за горенаведениот износ.

3. Како што е наведено во Белешка 28 – Краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања приложена кон консолидираните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година Групацијата има евидентирано побарувања од купувачите во вкупен износ од 330.943 илјади денари. Во овие побарувања се вклучени тужени побарувања од купувачи кои во најголем дел се неактивни или во постапка на стечај во вкупен износ од 291.142 илјади денари за кои постојат индикации дека истите се ненаплатливи. Во овие тужени побарувања вклучени се и побарувања за трошоци и камати по судски пресуди во износ од 31.160 илјади денари за кои Групацијата има прикажано одложени приходи за идни периоди (Белешка 31). Групацијата нема направено проценка за оштетување на тужените побарувања, ниту пак има признаено било какви резервирања поради оштетување за истите. Следствено на погоре изнесеното со состојба на 31 декември 2025 година се преценети средствата за износ од 291.142 илјади денари и пасивните временски разграничувања за износ од 31.160 илјади денари, додека потценети се трошоците и загубата за износ од 259.982 илјади денари.

Ние ја спроведовме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизија на консолидираните финансиски извештаи“ од овој извештај. Ние сме независни од Групацијата во согласност со Меѓународниот кодекс на етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност), (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои според нашето професионално расудување имале најголема значајност за нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи во тековниот период. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи земени како целина и во формирање на нашето ревизорско мислење и ние не даваме посебно мислење во однос на овие прашања.

Освен за прашањата опишани во пасусот „Основи за мислење со резерва“, ние не утврдивме дека постојат други клучни ревизорски прашања за кои треба да се комуницира во нашиот извештај.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од консолидираниот годишен извештај за работата и консолидираната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат консолидираните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за консолидираните финансиски извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со консолидираните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во текот на ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовка и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи, раководството е одговорно за процена на способноста на Групацијата да продолжи под претпоставка за континуитет, кога е применливо, прашањата поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Групацијата или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Групацијата.

Одговорност на ревизорот за ревизија на консолидираните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи земени како целина не содржат материјално погрешни прикажувања, без разлика дали истите се резултат на измама или на грешка и да издадеме ревизорски извештај којшто го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не преставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија секогаш ќе открие материјално погрешни прикажувања кога тие постојат. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или на грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие консолидирани финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 273/2024) применуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешни прикажувања во консолидираните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешни прикажувања како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти и лажни заобиколувања на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите но не и со цел за изразување на мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групацијата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настан или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Групацијата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Групацијата да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на консолидираните финансиски извештаи вклучувајќи ги обелоденувањата и дали консолидираните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известиме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола коишто ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние исто така обезбедивме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, за активностите преземени за елиминирање на заканите или за применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативни последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Како што е наведено во пасусот „Други информации“, Менаџментот на Групацијата е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со член 504, член 506 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 191/25).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 122/2021) е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај за работењето, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на Групацијата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групацијата со состојба на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групацијата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Прилеп, 30.04.2026 година

Овластен ревизор



Грозда Костадинова

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Пецко Ристески

Консолидирани финансиски извештаи
за годината завршена на 31 декември 2025 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за
Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје,
Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил ДОО Скопје
(ГРУПАЦИЈА)

- **Консолидиран извештај за финансиската состојба**
- **Консолидиран извештај за сеопфатна добивка**
- **Консолидиран извештај за промени во главнината**
- **Консолидиран извештај за паричните текови**

Овие консолидирани финансиски извештаи се усвоени на ден 30.03.2026 година и потпишани од Извршниот член на Одборот на директори.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	177.353	188.995
Останати приходи	6	699	916
		178.052	189.911
Вкупно приходи од работењето		-	-
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство			
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за суровини и други материјали	7	92.091	104.477
Набавна вредност на продадени стоки	8	-	7
ситен инвентар, амбалажа и автогуми		-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	5.183	5.814
Останати трошоци од работењето	10	16.999	18.501
Трошоци за вработените	11	41.396	56.086
Амортизација на материјални и нематеријални средства	12	16.355	16.214
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	13	-	44
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	14	661	927
		172.686	202.070
Вкупно расходи од работењето			
Финансиски приходи	15	673	77
Финансиски расходи	16	5.390	5.218
Удел во добивката/загуба на придружените друштва			
Добивка/Загуба од редовното работење	17	649	(17.301)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	17	649	(17.301)
Данок на добивка	18	118	70
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	19	532	(17.370)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	20	532	(17.370)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	21	268	(15.999)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество	22	264	(1.371)
Основна добивка/загуба по акција (во денари)	23	0,34	-11,05

Рудници и железарница УСЛУГИ

АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори

Јован Гечески

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	Белешки	31 декември 2025 во (000) МКД	31 декември 2024 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	24	9.353	9.353
Материјални средства	25	371.291	382.773
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	26	61	61
Вкупно нетековни средства		380.705	392.187
Тековни средства			
Залихи	27	12.193	12.074
Побарувања од поврзани друштва	28	0	118
Побарувања од купувачи	28	330.939	325.863
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	268	291
Побарувања од државата по основ на даноци	28	971	1.952
Побарувања од вработените	28	184	164
Останати краткорочни побарувања	28	-	379
Краткорочни финансиски средства	28	11.942	11.942
Парични средства и парични еквиваленти	29	7.227	2.590
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		-	-
Вкупно тековни средства		363.725	355.373
ВКУПНО СРЕДСТВА		744.430	747.560
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	30	505.781	505.781
Сопствени акции		(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва		207.805	207.805
Резерви		7.154	7.154
Акумулирана добивка		26.899	26.778
Пренесена загуба		(89.136)	(71.645)
Добивка за деловната година		532	-
Загуба за деловната година		-	(17.370)
Вкупно главнина и резерви		647.533	647.001
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	31	-	27
Краткорочни обврски спрема добавувачи		12.220	14.053
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.079	1.067
Обврски спрема вработените		2.167	2.114
Тековни даночни обврски		3.313	4.692
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		46.959	47.446
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		31.160	31.160
Вкупно тековни обврски		96.898	100.559
Вкупно обврски		96.898	100.559
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		744.430	747.560

Рудници и железарница УСЛУГИ

АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори



Јован Гечески

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

ОПИС	Основна главнина	Сопствени акции	Ревалоризациска резерва	Резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2025 година	505.781	(11.502)	207.805	7.154	2.802	(12.008)	647.001
Уплати од сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба	-	-	-	-	-	-	-
Други усогласувања	-	-	-	-	532	-	532
Добивка за година	-	-	-	-	-	-	-
Загуба за година	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 година	505.781	(11.502)	207.805	7.154	3.334	(12.008)	647.533

ОПИС	Основна главнина	Сопствени акции	Ревалоризациска резерва	Резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2024 година	505.781	(11.502)	207.805	18.870	26.009	(82.592)	664.371
Уплати од сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба	-	-	-	(11.716)	-	11.716	-
Други усогласувања	-	-	-	-	-	-	-
Добивка за година	-	-	-	-	-	(17.370)	(17.370)
Загуба за година	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 година	505.781	(11.502)	207.805	7.154	26.009	(88.246)	647.001

Рудници и железарница УСЛУГИ
 АД Скопје
 Извршен член на Одбор на директори



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба пред оданочување	649	(17.301)
Усогласување за:		
Амортизација на основни средства	16.355	16.214
Приходи/расходи од камати нето	5.130	(919)
Дивиденди и други приливи и одливи нето	-	-
Добивка пред промени во работен капитал	<u>22.135</u>	<u>(2.006)</u>
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(120)	208
Побарувања од поврзани друштва	118	(1)
Побарувања од купувачи	(5.075)	(67.879)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	23	(23)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	981	288
Побарувања од вработените	(20)	-
Останати краткорочни побарувања	379	(379)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	-	29.179
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	<u>(3.715)</u>	<u>(38.607)</u>
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	(27)	27
Обврски спрема добавувачи	(1.833)	3.838
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	(125)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	12	(540)
Обврски кон вработените	54	(1.048)
Тековни даночни обврски	(1.379)	2.053
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	(85)
Останати краткорочни обврски	-	31.160
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	<u>(3.174)</u>	<u>35.280</u>
Вкупно нето готовина од оперативни активности	<u>247</u>	<u>6.077</u>
Прилив од камати	(5.376)	(5.157)
Одливи по камати	(118)	(70)
Данок на добивка	9.998	(4.483)
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Продажи на материјални и нематеријални средства	-	-
Набавки на материјални и нематеријални средства	(4.874)	(3.952)
Дивиденди	-	-
Приливи од вложувања во недвижности	-	-
Одливи од вложувања во недвижности	-	-
Приливи од долгорочни финансиски средства	-	-
Одливи од долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	6.000
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	<u>(4.874)</u>	<u>2.048</u>
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	-	-
Исплата на дивиденда	-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Прилив (одлив) од долгорочни кредити и заеми	(487)	(7.242)
Прилив (одлив) од краткорочни кредити и заеми	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	<u>(487)</u>	<u>(7.242)</u>
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	<u>4.637</u>	<u>(9.677)</u>
Готовина на почетокот од годината	<u>2.590</u>	<u>12.266</u>
Готовина на крајот од годината	<u>7.227</u>	<u>2.590</u>

Рудници и железарница УСЛУГИ
АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори



БЕЛЕШКИ

КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД СКОПЈЕ (ГРУПАЦИЈА)

ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1. Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје е основано на ден 23.06.1997 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18, Скопје.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 49.500 – цевководен транспорт.

ЕМБС на Друштвото е 5180694, а ЕДБ 4030997275072.

Основната главнина на Друштвото изнесува 8.035.808 евра непаричен основачки влог, со вкупен број на акции од 1.571.668 со номинална вредност од 5,11 евра по акција во посед на 2.835 акционери (2.850 акционери во 2024 година).

Органи на управување на Друштвот се:

- а) Собрание,
- б) Одбор на директори.

Извршен член на Одбор на директори е Јован Гечески, магистер по електротехника и информациски технологии.

Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Ѓорѓе Качурков, дипломиран машински инженер – претседател на Одбор на директори;
- Филип Мешков, дипломиран правник;
- Александар Кечовски, дипломиран машински инженер;
- Славчо Стојанов, дипломиран машински инженер.

Друштвото е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со 100% во главнината на истото, која изнесува 5.800 евра.
- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое има основачки влог во вкупен износ од 3.756 евра.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2025 година Друштвото има просечен број на вработени лица 31. Во претходната 2024 година овој број на вработени изнесуваше 60.

Овластено раководно и одговорно лице е Јован Гечески - Извршен член на Одбор на директори со ограничени овластувања при склучување на договори и потпишување на документи над 250.000 ЕУР во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

2. Когел Стил ДОО Скопје е основано на ден 09.06.2014 година. Доминантен сопственик на Друштвото односно со процент од 75% во главнината, учествува Рудници и Железарница Услуги АД Скопје, а со 25% учествува Енергетски Институт ДОО Скопје. Управител на Друштвото е Александар Кечовски и истиот го застапува Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со ограничени овластувања. Ограничувањата се однесуваат на финансиски документи кои поминуваат вредност над 2.500 евра и за нив е потребна претходна писмена согласност од содружниците. Друштвото е сврстено во групата на мали ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 35.230 – Трговија на гас преку дистрибутивни системи.

ЕМБС на Друштвото е 6959644, а ЕДБ 4043014516358.

Основната главнина на Друштвото изнесува 308 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2025 година Друштвото има просечен број на вработени 17 лица. Во претходната 2024 година овој број на вработени изнесуваше 19.

3. Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје е основано на ден 01.09.2006 година. Доминантен и единствен сопственик на Друштвото е Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје. Друштвото е сврстено во групата на мали ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18.

Согласно НКД, шифрата на претежна дејност на Друштвото е 46.810 – Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи.

ЕМБС на Друштвото е 6137172, а ЕДБ 4030006602810.

Основната главнина на Друштвото изнесува 360 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2025 година Друштвото има едно вработено лице, додека пак во претходната 2024 година нема вработено ниту едно лице.

Управител на друштвото е Ристо Димитровски со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи на Групацијата се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), објавени во Република Северна Македонија во новиот Правилник за водење на сметководство („Сл. весник“ бр. 75/2024 и 274/2024) и применливи од 1 јануари 2025 година.

Споредбените податоци за претходната година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и не се прилагодени согласно новата сметководствена основа. Групацијата изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на консолидираните финансиски извештаи на Групацијата.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци во консолидираните финансиски извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Приложените финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групацијата. Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Групацијата ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Основни сметководствени методи

Консолидираните финансиски извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено.

2.3. Примена на нови и ревидирани МСФИ

Од 1 јануари 2025 година, Групацијата ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена, согласно важечката регулаторна рамка во Република Северна Македонија.

2.3.1. Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025 година:

1. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;
2. МСФИ 16 – Наеми, поврзан со сметководствениот третман на договорите за оперативен наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на право на користење и

соодветни обврски за лизинг за договори за наем кои претходно не биле признаени во консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Во тековниот период, Групацијата ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од овој датум. Примената на наведените измени немаа значајно влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати или паричните текови на Групацијата за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

2.3.2. Стандарди кои се издадени, но кои сеуште не се во примена

Следните стандарди се издадени, но нивната примена е одложена до 1 јануари 2028 година:

1. МСФИ 9 – Финансиски инструменти
2. МСФИ 17 – Договори за осигурување

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат старите МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување, објавени во стариот Правилник за водење сметководство („Сл. весник“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

2.4. Користени проценки

При подготовката на консолидираните финансиски извештаи, Групацијата применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во консолидираните финансиски извештаи се предмет на проценка, бидејќи не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на најновите расположливи информации.

Сметководствените проценки се користат при утврдување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, како и објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други позиции.

Во текот на периодите, одредени проценки може да бидат ревидирани доколку дојде до промени во околностите кои биле основа за нивното утврдување, како резултат на нови информации или последователни настани.

2.5. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Групацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина, Групацијата нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Групацијата.

2.6. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирање за пресметковниот период.

2.7. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2025	31 декември 2024
1 EUR	61,4950 ден.	61,4950 ден.
1 USD	52,3050 ден.	58,8807 ден.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на консолидираните финансиски извештаи, поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице утврдени согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите во Групаацијата и нејзините поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди, одделно се прикажани во белешките кон консолидираните финансиски извештаи.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни (Енергоуслуги ДООЕЛ, Когел Стил ДОО Скопје) и отворените салда се обелоденуваат во консолидираните финансиски извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по метод на потполна консолидација. Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање на стоки и услуги (наемнина) и нивно вреднување. Утврдување на трансферните цени се врши врз принципот трошоци плус, односно по цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групата.

3.2. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи и сл.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалните средства се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалните средства кои произлегуваат од договори и други законски права не треба да го надминат периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години и со амортизациона стапка од 20%. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

3.3. Материјални средства

3.3.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги сите увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако Групацијата произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност а во корист на ревалоризационите резерви.

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба, се определуваат преку споредба на продажната со сметководствената вредност.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

3.3.2. Вреднување по почетното признавање

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

3.3.3. Пренос на ревалоризационата резерва во капитал

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижностите се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е отуѓена.

Преносот на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува во акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметана на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

3.3.4. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Групацијата пресметува амортизација со примена на пропорционална метода.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Градежни објекти	40 години	40 години
Опрема	10-20 години	10-20 години
Возила	4-10 години	4-10 години
Останата опрема	4-10 години	4-10 години
Канцелариски мебел	5 години	5 години

Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Групацијата и изнесуваат:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Градежни објекти	2,5%	2,5%

Погонски инвентар (Постројки)	5	
Опрема	5,0% - 25,0%	5,0% - 25,0%
Возила	10,0% - 25,0%	10,0% - 25,0%
Останата опрема	10,0% - 25,0%	10,0% - 25,0%
Канцелариски мебел	20,0%	20,0%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

Пресметувањето на амортизацијата започнува на денот кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство коешто се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

3.3.5. Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или доколку понатаму од нив не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишување на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од отуѓување на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства кои се наменети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

3.4. Обезвреднет имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- Недвижности, постројки и опрема,
- Нематеријални средства,
- Учество во капиталот во зависни и поврзани друштва.

Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност. Надоместливата вредност преставува нето продажната цена или употребната вредност во зависност која од овие две е повисока. Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви доколку претходно биле формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот. Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе не постои или дека е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на тоа средство.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување призната во претходните години се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва и сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

3.5. Вложувања во недвижности

Недвижностите (земјиште и/или градежен објект) кои не се користат за потребите на деловното работење и извршување на дејноста, а се поседуваат од Групацијата за остварување на приходи од издавање под закуп или за зголемување на вредноста на недвижноста, се класифицираат како вложувања во недвижности.

По почетното признавање, вложувањата во недвижности се вреднуваат по методот на фер вредност. Фер вредноста на вложувањата во недвижности е нивната пазарна вредност која ја одредува квалификуван проценител.

Добивките или загубите кои се настанати поради промена на фер вредноста на вложувањата во недвижности се признаваат како приход, односно расход за периодот во кој се направени.

Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се опфаќаат на начин утврден со стандардите а кој важи за недвижностите, постројките и опремата.

3.6. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Групацијата според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Групацијата поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.7. Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција а не преку продолжување со користење.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според условот од ставот 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителни услови:

- средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството е веројатно да се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

Нетековните средства кои се рекласифицирани како нетековни средства што се чуваат за продажба се вреднуваат по пониска вредност од:

- сметководствената (сегашна) вредност и
- фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Сметководствената вредност преставува вредност по која средството се води во деловните книги во моментот на неговата рекласификација како средство наменето за продажба.

Фер вредноста е пазарната вредност на денот на продажбата. Трошоците за продажба се трошоци кои можат директно да се припишат на продажбата на средството и кои не вклучуваат финансиски трошоци или даноци. Трошоците за продажба се утврдуваат според вредноста во моментот на проценка, а не според износот кој се очекува во моментот на идна продажба.

Ако сметководствената вредност е пониска од проценетата фер вредност намалена за продажните трошоци, вредноста по која нетековното средство наменето за продажба се вреднува во деловните книги, останува непроменета. Но, доколку сметководствената вредност е поголема од фер вредноста намалена за продажните трошоци, сметководствената вредност треба да се корегира и да се сведе на износот на фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Разликата помеѓу повисоката сметководствена вредност и пониската фер вредност се прикажува како расход по основ на обезвреднување.

По истекување на месецот во кој нетековното средство е рекласифицирано во нетековно средство наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

3.8. Политика на признавање на долгорочните финансиски вложувања – хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност вреднувани по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот за нивно стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот за вложување (набавна вредност плус трансакционите трошоци, освен хартиите од вредност кои се наменети за тргување).

3.9. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши еднократно при ставање на истиот во употреба. Амбалажата и автомобилските гумите се отпишуваат 100% при ставање на истите во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За овие побарувања Групацијата ги има усвоено следниве политики: побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата Групацијата ги евидентира на посебна сметка на сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За оние побарувања кои се постари од 3 години и се ненаплатливи Групацијата врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по директен метод. Вака отпишаните побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.

За побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка, Групацијата врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректен метод. Доколку побарувањето е признато од страна на стечајниот управник неговиот отпис е сврстен во групата на даночно признати расходи.

За тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение за наплата а кои не можат да се наплатат, за истите, Групацијата врши директна исправка на вредноста и оваа исправка е сврстена во групата на даночно непризнати расходи.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност согласно договорот. Пресметаните камати се капитализираат после нивната достасаност согласно договорот. Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

3.11. Парични средства и парични еквиваленти

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на консолидираниот извештај за парични текови:

- паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),

- паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

3.12. Платени трошоци за идни периоди (АВР)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документи врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.13. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци. Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

3.14. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.15. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

3.16. Резервирања

Резервации се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во консолидираниот баланс на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.17. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесните обврски не се признаваат во консолидираните финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.18. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираните финансиски извештаи.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираните финансиски извештаи.

3.19. Капитал

3.19.1. Основна главнина

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето односно при промената на уписот на вредноста на капиталот.

3.19.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од страна на Групацијата и кои ги поседува Групацијата се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

3.19.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвата во рамките на Групацијата се должни да издвојат од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвата. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвата истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.19.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективно вреднување на нетековните средства после нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположливи за продажба. Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога истиот ќе се реализира согласно МСС 16.

3.20. Лизинг

Групацијата признава постоење на лизинг врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство односно на средства, или пак со договорот се пренесува правото за употреба и или контрола на тие средства за одреден временски период во замена за надоместок.

МСФИ 16 ја елиминира класификацијата на лизингот како оперативен или финансиски наем како што се бараше со МСС 17 и наместо тоа, воведува единствен сметководствен модел за корисникот на лизингот.

3.20.1. Наемодавател

МСФИ 16 суштински ги пренесува сметководствените барања на давателот на лизинг како и МСС 17. Следствено, давателот на лизинг продолжува да ги класифицира своите договори за лизинг како оперативен или финансиски наем и различно да ги евидентира тие два типа на наеми.

Лизингот каде Групацијата суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Во согласност со МСФИ 16, оперативен лизинг е лизинг каде не се трансферираат значајно сите ризици и користи поврзани со сопственоста на одредено средство. Ова се типично краткорочни договори за лизинг кога приливите од наем се прикажуваат во добивката или загубата со примарно влијание врз извештајот за финансиска состојба од аспект на временската перспектива на плаќањата за лизингот. Средствата дадени под лизинг на клиенти како оперативен лизинг се вклучени во извештајот за финансиска состојба на позицијата на НПО. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа. Приходите од лизинг се признаваат на праволиниска основа за времетраење на лизингот. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен лизинг во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на лизинг периодот на иста основа како приходот од лизинг. Непредвидените приливи по основ на лизинг се признаваат како приход во периодот во кои настанале. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

Лизингот каде Групацијата суштински ги пренесува сите ризици и бенефити кои се поврзани со сопственоста на средството кое е предмет на лизинг се класифицира како финансиски лизинг. На датумот на започнување, Групацијата ќе признае средство кое е предмет на лизинг во износ на нето инвестиција во лизингот. Нето инвестицијата се мери како збир од побарувањето за плаќања за лизинг и секоја негарантирана преостаната вредност, дисконтирана со користење на каматната стапка содржана во договорот за лизинг. Сите почетни директни трошоци направени од Групацијата се вклучени во почетното мерење на нето-инвестицијата. Финансискиот приход се признава во периодот на закуп врз основа на модел што одразува константна периодична стапка на поврат на нето-инвестицијата на наемодавателот.

3.20.2. Наемопримател

За активните/затекнатите договори за лизинг на почетокот на 2025 година, наемопримателот постапува согласно МСФИ 16, имајќи го во предвид преостанатиот период на важност на договорот за лизинг, сметан од датумот на првата примена.

Наемопримателот треба да го утврди периодот на лизинг како неотповиклив период заедно со периодите опфатени во опцијата за продолжување и периодите опфатени во опцијата за прекинување на лизингот и да ја утврди природата на лизинг трансакцијата. Наемопримателот прави процена на периодот на користење и тој период го користи за мерење (вреднување) на средството/обврската. Овој период е еднаков или пократок со периодот на амортизација на исти или слични средства според вообичаената политика за амортизација применета за недвижности, постројки и опрема или за нематеријалните средства.

Наемопримателот може да направи сметководствена проценка на поединечните лизинг договори или на портфолио од договори со слични карактеристики.

Групацијата корисник на лизинг, почетно признава средство со право на користење и обврска за лизинг на датумот на кој средството почнува да се користи.

Лизинг средствата со право на користење, Групацијата ги прикажува во извештајот за финансиска состојба во истата линиска ставка во која соодветните основни средства би биле презентирани доколку корисникот на лизинг би бил нивен сопственик. Обврските по основ на лизинг се презентираат одделно во белешките кон финансиските извештаи.

Корисникот на лизинг нема да ги применува барањата за признавање, вреднување и презентирање на МСФИ 16 за:

- Краткорочен лизинг (период на лизинг до 12 месеци или помалку) и
- Лизинг чиј предмет е средство со ниска вредност (со вредност од 5.000 долари во денарска противвредност или помалку).

Во случај на краткорочен лизинг и лизинг со мала вредност, Групацијата евидентира расходи на праволиниска основа за времетраење на лизингот.

3.20.3. Мерење при почетното признавање

Лизинг средствата со право на користење, почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнување на важноста на договорот за лизинг којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за лизинг, зголемена за плаќањата за лизинг направени пред или на денот на започнување на важноста на договорот за лизинг и било какви директно зависни трошоци на договорот за лизинг (трошоци за преговарање и обезбедување на договорот за лизинг), намалени за добиени стимулации во врска со лизингот, вклучувајќи ги во набавната вредност и проценетите трошоци за евентуално преместување на средството и за обнова на локацијата или враќање на средството во одредена состојба според условите на лизингот.

Обврската за лизинг се признава на датумот на започнување на лизинг аранжманот во извештајот за финансиската состојба како поединечно издвоена/прикажана обврска. Почетното вреднување на обврската за лизинг се врши според сегашната вредност на плаќањата за лизинг кои не се платени на тој датум. Плаќањата за лизинг се дисконтираат со користење на каматна стапка имплицирана во договорот за лизинг или со инкременталната стапка на позајмување ако каматната стапка од договорот за лизинг не може лесно да се определи.

3.20.4. Мерење после почетното признавање

Последователно (после почетното признавање), средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација и загубата од обезвреднување.

Средствата земени под лизинг се амортизираат според вообичаената политика за амортизација, применета и за другите НПО и за нематеријалните средства. Амортизацијата се признава како расход во извештајот за сеопфатна добивка. Средството со право на користење се амортизира за пократкиот период од времетраењето на лизингот и од корисниот век на употреба на средството. За средствата со право на користење, Групацијата прави тест на обезвреднување.

Последователно, обврската за лизинг се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за камата а се намалува за извршените исплати на обврската и се приспособува при повторна процена на износот кој се очекува дека треба да се плати или при промени во идните плаќања на лизингот.

Расходот за камата на обврската за лизинг се распределува и се признава во извештајот за сеопфатна добивка за периодот на времетраење на лизингот

3.21. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Групацијата не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Групацијата;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Групацијата ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Групацијата од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.22. Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање на расходите, Групацијата се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, при што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и консолидираните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во консолидираниот извештај за финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

3.23. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на консолидираниот извештај за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.24. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на консолидираниот извештај за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени или не. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.25. Трошоци од позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмици директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел на набавната вредност, односно на цената на чинење на средството.

3.26. Заработувачка по акција

Групацијата ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.27. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСС/МСФИ.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува менаџментот на Групацијата.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била применета, освен кога износот на корекција не може прецизно да се утврди. Во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8 – Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои со овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветниот МСФИ.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат консолидирани финансиски инструменти за избегнување на овој ризик. Според ова, Групацијата е изложено на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Групацијата не е изложено на ризик од промена на цените на вложувањата расположливи за продажба бидејќи нема вложувања кои се расположливи за продажба (хартии од вредност).

4.1.3. Кредитен ризик

Групацијата е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Групацијата има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Групацијата нема изградено некоја посебна политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

4.1.4. Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2025 година, Групацијата не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Групацијата не е изложено на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски. Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групацијата подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2025 години во Групацијата не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Долгорочна задолженост				
Долгорочни обврски	-	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	7.227	6.846	2.590	2.369
Нето обврски	(7.227)	(6.846)	(2.590)	(2.369)
Вкупно капитал и резерви	647.533	694.154	647.001	694.633
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	-	-	-	-

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Вкупна задолженост				
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	65.738	75.314	69.399	77.008
Вкупни средства	744.430	800.628	747.560	802.801
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	8,83%	9,41%	9,28%	9,59%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Групацијата може да влезе во трансакции со странски валути кои произлегуваат од набавки на странски пазари, при што истата може да биде е изложена на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ЕУР	368	-	-	-	368	-
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	(37)	-	37	-
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
Нето ефект	(37)	-	37	-

4.2.3. Ризик од промена на каматите

Групацијата се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Групацијата користи позајмици со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Некаматносни				
Парични средства	7.227	6.846	2.590	2.369
Побарувања од поврзани друштва и од купувачи	330.939	354.003	325.863	348.867
Дадени аванси	268	-	291	-
Останати побарувања	1.155	859	2.613	1.283
Краткорочни финансиски средства	11.942	-	11.942	-
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	-	48.522	-	48.522
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	351.531	410.230	343.299	401.041
Каматносни				
Парични средства на сметки	-	-	-	-
Дадени депозити во банки	-	-	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Некаматносни				
Обврски кон добавувачи	12.220	24.850	14.053	25.638
Останати тековни обврски	6.559	3.505	7.900	3.924
Вкупно	18.779	28.355	21.953	29.562
Каматносни со фиксна каматна стапка				
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-	-	-
Обврски по кредити (позајмици) со фиксна каматна стапка	46.959	46.959	47.446	47.446
Вкупно	46.959	46.959	47.446	47.446

Групацијата нема побарувања и обврски кои се со променлива каматна стапка.

4.2.4. Ризик од неликвидност

Групацијата е изложена на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Групацијата го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	188.605	174.152	197.807	185.118
Приходи од наемнини	3.215	3.215	3.876	3.876
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	33	33	50	50
Вкупно	191.854	177.401	201.735	189.045

Елиминација по консолидација	(14.502)	(12.740)
Вкупно по консолидација	177.353	188.995

Структурата на приходите по сегменти е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи од продажба	174.138	185.118
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	174.138	185.118
Производство, рецикулација и термичка обработка на технолошки води	156.542	155.958
Дистрибуција на хигиенска вода и одведување на урбани отпадни води	9.502	11.271
Надомест за користење на цевководна мрежа за пренос на технички гасови и природен гас	7.352	8.927
Услуги за обезбедување на имот и противпожарна заштита	742	8.962
Приходи од наемнини	3.215	3.876
Приходи од наемнини на деловен простор	1.107	1.096
Приходи од наем на резервоари	2.108	2.780
Вкупно	177.353	188.995

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати приходи				
Приходи од надомест на штета	519	519	-	-
Останати приходи од работењето	180	180	916	791
Вкупно	699	699	916	791
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	699	699	916	916

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за сировини и материјали				
Трошоци за сировини и материјали	42.559	42.559	47.566	47.566
Трошоци за енергија	47.977	47.977	53.304	53.304
Гориво	423	423	690	690
Резервни делови и материјали за одржување	1.110	1.110	2.884	2.884
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	18	18	34	34
Вкупно	92.087	92.087	104.477	104.477
Елиминација по консолидација	4	-	-	-
Вкупно по консолидација	92.091	92.087	104.477	104.477

БЕЛЕШКА 8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Набавна вредност на продадени стоки				
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	-	-	7	7
Вкупно	-	-	7	7
Елиминација по консолидација	-	-	-	-

Вкупно по консолидација

-

7

БЕЛЕШКА 9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услуги со карактер на материјални трошоци	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Транспортни услуги	12	12	202	202
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	463	463	508	508
Услуги за одржување и заштита	2.140	2.140	3.668	3.668
Комунални услуги	153	153	137	137
Наем - лизинг	120	76	155	111
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	13	13	-	-
Останати услуги	2.319	2.314	1.191	1.185
Вкупно	5.220	5.171	5.861	5.811
Елиминација по консолидација	(37)		(47)	
Вкупно по консолидација	5.183		5.814	

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци на работењето	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за надомест и други примања на членови на одбор на директори	1.300	1.300	1.200	1.200
Спонзорства и донации	-	-	15	15
Репрезентација	161	161	170	170
Осигурување	25	3	229	189
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	154	114	145	115
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	9.751	9.751	11.086	11.080
Трошоци за ангажирање надворешни лица	15.562	15.562	13.751	13.751
Останати трошоци на работењето	4.516	4.223	10.594	4.320
Вкупно	31.468	31.114	37.190	30.840
Елиминација по консолидација	(14.469)		(18.689)	
Вкупно по консолидација	16.999		18.501	

БЕЛЕШКА 11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Плата и надоместоци на плата – бруто	38.976	26.092	51.415	39.895
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	3	3	22	22
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	950	950	997	997
Осигурување	6	6	6	6
Регрес за годишен одмор	875	585	210	210
Отпремнина	427	336	527	527
Останати трошоци за вработените	159	82	2.909	2.830

Вкупно	41.396	28.054	56.086	44.482
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	41.396		56.086	

БЕЛЕШКА 12. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Амортизација на основни средства				
Трошоци за амортизација на материјални средства	16.355	16.355	16.214	16.214
Вкупно	16.355	16.355	16.214	16.214
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	16.355		16.214	

БЕЛЕШКА 13. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА ТЕКОВНИТЕ СРЕДСТВА

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	-	-	44	-
Вкупно	-	-	44	-
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	-		44	

БЕЛЕШКА 14. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Останати расходи од работењето				
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	-	-	-
Останати расходи од работењето	661	661	930	927
Вкупно	661	661	930	927
Елиминација по консолидација	-		(3)	
Вкупно по консолидација	661		927	

БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Финансиски приходи				
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	-	-	6.000	6.000
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	673	247	77	77
Вкупно	673	247	6.077	6.077
Елиминација по консолидација	-		(6.000)	

Вкупно по консолидација	673	77
--------------------------------	------------	-----------

БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	5.382	5.376	5.213	5.157
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	8	8	5	5
Вкупно	5.390	5.385	5.218	5.163
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	5.390		5.218	

БЕЛЕШКА 17. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Добивка/загуба пред оданочување	649	(479)	(17.301)	(12.008)
Вкупно	649	(479)	(17.301)	(12.008)
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	649		(17.301)	

БЕЛЕШКА 18. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи друштвата во рамките на Групаацијата пресметуваат и плаќаат данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Финансиски резултат од БУ	693	(479)	(17.297)	(12.008)
Непризнати расходи за даночни цели	3.288	3.283	13.883	7.783
Даночна основа	3.981	2.804	(4.910)	(4.225)
Намалување на даночна основа	(2.804)	(2.804)	-	-
Даночна основа по намалување	1.177	-	685	-
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	118	-	69	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-	-	-
Пресметан данок по намалување	118	-	70	-
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	118	-	70	-

БЕЛЕШКА 19. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Нето добивка/загуба	532	(479)	(17.370)	(12.008)

Вкупно	532	(479)	(17.370)	(12.008)
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	532		(17.370)	

БЕЛЕШКА 20. ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	532	(479)	(17.370)	(12.008)
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	532	(479)	(17.370)	(12.008)
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	532		(17.370)	

БЕЛЕШКА 21. СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА ИМ ПРИПАЃА НА ИМАТЕЛИ НА АКЦИИ НА МАТИЧНОТО ГРУПАЦИЈА

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Сеопфатна добивка / загуба која им припаѓа на иматели на акции на матичното Групација	268	-	(15.999)	-
Сеопфатна добивка / загуба која им припаѓа на иматели на акции на матичното Групација	268	-	(15.999)	-
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	268		(15.999)	

БЕЛЕШКА 22. СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈАШТО ИМ ПРИПАЃА НА НЕКОНТРОЛИРАНОТО УЧЕСТВО

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Сеопфатна добивка / загуба која им припаѓа на неконтролираното учество	264	-	(1.371)	-
Сеопфатна добивка / загуба која им припаѓа на неконтролираното учество	264	-	(1.371)	-
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	264		(1.371)	

БЕЛЕШКА 23. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува со делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2025		Во МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично

Добивка/Загуба по оданочување	532	(479.122)	(17.370.221)	(12.007.920)
Добивка/Загуба за сопствениците	532	(479.122)	(17.370.221)	(12.007.920)
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	1.571.688	1.571.668	1.571.668	1.571.668
Основна добивка по акција (денари по акција)	(0,34)	(0,30)	(11,05)	(7,64)
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	(0,34)		(11,05)	

БЕЛЕШКА 24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2025)	9.353	179	9.531
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2025	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2025	-	(179)	(179)
-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2025	-	(179)	(179)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2025	9.353	0	9.353

Вид на основно средство	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2024)	9.353	179	9.531
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2024	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2024	-	(179)	(179)
-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2024	-	(179)	(179)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2024	9.353	0	9.353

БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД							Вкупно
	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2025)	138.083	221.440	646.621	27.071	11	1.423	-	1.034.649
-директни зголемувања	-	1.915	2.175	152	-	-	632	4.874
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2025	138.083	223.355	648.796	27.223	11	1.423	632	1.039.523
Исправка на ОС на 01.01.2025	-	(57.816)	(570.469)	(23.591)	-	-	-	(651.877)
-амортизација	-	(5.590)	(9.755)	(1.010)	-	-	-	(16.355)
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2025	-	(63.407)	(580.224)	(24.601)	-	-	-	(668.232)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2025	138.083	159.948	68.572	2.622	11	1.423	632	371.291

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД							Вкупно
	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелар. инвентар, мебел и транспор. средства	Биолош. средства	Останати материја. средства	Материја. средства во подготовка	
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2024)	138.083	220.095	644.655	28.073	11	1.423	-	1.032.341
-директни зголемувања	-	1.345	1.966	473	-	-	-	3.784
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	(1.475)	-	-	-	(1.475)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2024	138.083	221.440	646.621	27.071	11	1.423	-	1.034.649
Исправка на ОС на 01.01.2024	-	(52.246)	(561.047)	(24.012)	-	-	-	(637.306)
-амортизација	-	(5.570)	(9.422)	(1.222)	-	-	-	(16.214)
-расходи и отуѓувања	-	-	-	1.643	-	-	-	1.643
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2024	-	(57.816)	(570.469)	(23.591)	-	-	-	(651.877)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2024	138.083	163.624	76.152	3.480	11	1.423	-	382.773

За земјиштето во вкупен износ од 138.083 илјади денари, Групацијата не поседува доказ за сопственост (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Во тек е постапка за добивање право на сопственост над ова земјиште која заклучно со 31 декември 2024 година сеуште не е завршена.

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Групацијата се користат за обавување на неговите деловни активности.

БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Долгорочни финансиски средства				
Вложувања во подружница	360	360	360	360
Учество во капитал во зависно друштво Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје	360	360	360	360
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)	231	231	292	231
Вложувања во придружни друштва во земјата Когел стил ДОО Скопје	231	231	231	231
Вложувања во Гас и Електрицити трејдинг ДОО Скопје	61	-	61	-
Вкупно	652	591	652	591
Елиминација по консолидација	(591)		(591)	
Вкупно по консолидација	61		61	

БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Залихи				
Залиха на сировини и материјали	4.398	4.398	4.431	4.431
Залиха на резервни делови	6.493	3.482	6.371	3.360
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	747	747	717	717
Стоки	556	537	555	537
Вкупно	12.193	9.164	12.074	9.044
Елиминација по консолидација	-		-	
Вкупно по консолидација	12.193		12.074	

БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	2025		Во илјади (000) МКД 2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Краткорочни побарувања				
Побарување од поврзани субјекти	84.223	71.582	83.281	71.526
Побарувања од купувачи	330.943	330.943	325.863	325.863
Побарувања од купувачи во земјата	34.709	34.709	36.883	36.883
Побарувања од купувачи (тужени и побарувања од купувачи во стечајна постапка)	296.887	296.887	290.027	290.027
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	(1.047)	(1.047)	(1.047)	(1.047)
Побарувања по законски казнени камати	26	26	-	-
Побарувања за дадени аванси во странство	368	368	-	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	268	-	291	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	268	-	291	-
Побарувања од државата	971	692	1.952	741
Данок на додадена вредност	15	9	9	9

Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	320	46	1.258	46
Побарувања за повеќе платен данок на имот	637	637	685	685
Побарување од вработени	184	167	164	164
Останати побарувања од вработените	184	167	164	164
Останати побарувања	-	-	379	379
Краткорочни финансиски средства	11.942	-	11.942	-
АВР	-	-	-	-
Однапред платени трошоци	-	-	-	-
Вкупно	428.531	403.384	423.872	398.673
Елиминација по консолидација	(84.227)	-	(83.162)	-
Вкупно по консолидација	344.304	-	340.710	-

Старосната структура на побарувањата од купувачите со положба на 31 декември 2025 година без тужените побарувања е како што следи:

Побарувања од купувачи во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
До 30 дена	18.710	21.096
Од 31-90 дена	5.719	4.554
Од 91-365 дена	9.385	4.858
Од 1 до 3 години	857	5.215
Над 3 години	38	1.160
Вкупно	34.709	36.883

БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Парични средства на трансакциски сметки во денари	7.183	6.832	2.534	2.341
СИЛК РОАД	158	6	198	6
НЛБ БАНКА	6.819	6.619	2.188	2.188
НЛБ – ВИЗА	61	61	54	54
ВИЗА НЛБ 2РА КАРТ	62	62	60	60
СТОПАНСКА БАНКА	23	23	27	27
ВИЗА СТОПАНСКА БАНКА	5	5	5	5
ШПАРКАСЕ БАНКА	55	55	2	2
Парични средства во благајна	41	13	56	28
ГЛАВНА БЛАГАЈНА	41	13	56	28
Вкупно	7.227	6.846	2.590	2.369
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	7.227	-	2.590	-

Од консолидираниот извештај за паричните текови даден во консолидираните финансиски извештаи на страна 9, може да се види дека Групацијата има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Паричен тек од оперативни активности	9.998	9.838	(4.483)	1.643

Паричен тек од инвестициски активности	(4.874)	(4.874)	2.048	(3.952)
Паричен тек од финансиски активности	(487)	(487)	(7.242)	(7.242)
Нето пораст/намалување на готовината:	4.637	(2.369)	(9.677)	(9.550)
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
Вкупно по консолидација	4.637	(2.369)	(9.677)	(9.550)

БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД			
	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Основна главнина запишан и уплатен капитал	506.371	505.704	506.371	505.704
Сопствени акции	(11.502)	(11.502)	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	207.805	207.805	207.805
Резерви	7.154	1.831	7.154	1.831
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	26.899	2.802	26.778	2.802
Пренесена загуба	(89.136)	(12.008)	(71.645)	-
Добивка од тековната година	1.054	-	122	-
Загуба за тековната година	(523)	(479)	(17.492)	(12.008)
Вкупно	648.123	694.154	647.591	694.633
Елиминација по консолидација	(591)	(591)	(591)	(591)
Вкупно по консолидација	647.533	694.154	647.001	694.633

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2025 година е следната:

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2025	2024	2025	2024
	број на акции	број на акции	Вредност во Евра	Вредност во Евра
Обични акции	1.571.668	1.571.668	8.031.223,48	8.031.223,48
Вкупно:	1.571.668	1.571.668	8.031.223,48	8.031.223,48

Вкупниот број на акции на матичното друштво РЖ УСЛУГИ АД Скопје е 1.571.668 со номинална вредност на една акција од 5,11 евра. Бројот на иматели е 2.835, а бројот на сопственички позиции е 2.839.

Со состојба 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година, поголеми акционери со учество над 5% во основната главнина на Друштвото се:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Ѓорѓе Качурков	24,17%	24,17%
РИ Енергоинститут ДООЕЛ Скопје	18,17%	16,69%
РЖ Услуги АД Скопје (сопствени акции)	9,12%	9,12%
Вкупно	51,46%	49,98%

БЕЛЕШКА 31. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Во илјади (000) МКД

Тековни обврски	2025		2024	
	Група	Матично	Група	Матично
Обврски спрема поврзани друштва	31.392	12.641	30.355	11.636
Обврски спрема добавувачи	12.220	12.204	14.051	13.999
Обврски спрема добавувачи во земјата	12.220	12.204	14.051	13.999
Обврски спрема добавувачи од странство	-	-	-	-
Останати обврски од добавувачи	-	-	-	-
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	4.313	6	4.315	3
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	4.313	6	4.315	3
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.079	720	1.067	760
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.079	720	1.067	760
Обврски спрема вработени	2.167	1.463	2.114	1.509
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.167	1.463	2.114	1.509
Тековни даночни обврски	3.313	1.322	4.692	1.655
Обврски за данокот на додадена вредност	3.233	1.263	4.630	1.593
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	59	59	48	48
Обврски за персонален данок на доход	21	-	14	14
Обврски по заеми и кредити	95.481	46.959	95.968	47.446
Обврски по краткорочни кредити по договор	46.959	46.959	47.446	47.446
Феинг ДООЕЛ Скопје	42.423	42.423	42.440	42.440
РИ Енергоинститут ДООЕЛ Скопје	4.536	4.536	6	6
Грос Пром ДООЕЛ Скопје	-	-	5.000	5.000
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва (Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје)	48.522	-	48.522	-
Пасивни временски разграничувања	31.160	31.160	31.160	31.160
Пресметани приходи за идни периоди (Побарувања на трошоци и камати по судски пресуди)	31.160	31.160	31.160	31.160
Вкупно	181.124	106.474	183.721	108.168
Елиминација по консолидација	(84.227)	-	(83.162)	-
Вкупно по консолидација	96.898	-	100.559	-

Старосната структура на обврските спрема добавувачите во земјата за тековната и претходната година е како што следи:

Обврски спрема добавувачи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
До-30 дена	10.028	13.355
Од 31-90 дена	1.958	613
Од 91-365	218	58
Од 1 до 3 години	16	26
Над 3 години	-	-
Вкупно	12.220	14.051

БЕЛЕШКА 32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

32.1. Хипотеки

Групацијата има заложен свој имот под хипотека каде носител на правото (доверител) е Друштвото за финансиско енергетски инженеринг ФЕИНГ ДООЕЛ Скопје. Износот на обезбеденото побарување е 29.000 илјади денари со правен основ на запишување Солемнозација - Договор за залог - хипотека ОДУ број 201/24 од 11.03.2024 година.

Имотот кој е ставен под хипотека е со вкупна површина од 164 м² и волумен 150 м³ на КП 2256 имотен лист 5272 КО на Гази Баба.

32.2. Судски спорови

Со состојба 31 декември 2025 година Групацијата се јавува како тужена страна во 10 активни судски постапки (утврдување право на сопственост, работни спорови и надомест на штета) во вкупен износ од 2.219 илјади денари. Како тужител се јавува во 8 активни судски постапки за наплата на побарувања од купувачи, надомест на штета и сл., во вкупен износ од 16.062 илјади денари. Останатите тужени побарувања прикажани во Белешка 25 се завршени со правосилна постапка и во постапка на извршување, но се уште не се наплатени. Менаџментот на друштвото очекува наплата на тужените побарувања во наредниот период.

32.3. Гаранции

Во текот на 2025 година Групацијата не користи банкарски или било какви други гаранции.

БЕЛЕШКА 33. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Во рамките на Групацијата поврзаните друштва остваруваат трансакции во нормалниот тек на работење. Овие трансакции се извршени во согласност со договорените услови, цени и каматни стапки.

Меѓусебните трансакции на ентитетите во рамките на Групацијата (РЖ Услуги АД Скопје, Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил ДОО Скопје) како што се побарувањата, обврските, приходите и расходите, вложувањата и капиталот се елиминирани во овие консолидирани финансиски извештаи.

БЕЛЕШКА 34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на консолидираниот извештај за финансиската состојба не се случиле материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

Извршен член на одбор на Директори



Јован Гечески

Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и Консолидиран годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува консолидиран извештај за финансиската состојба, консолидиран извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Групацијата за деловната година.

Во согласност со член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Групацијата, покрај консолидираната годишна сметка, односно консолидираните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и консолидиран извештај за работењето на Групацијата за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на консолидираната годишна сметка, истата се состои од консолидиран извештај за финансиската состојба, консолидиран извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на консолидираната годишна сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Консолидираната годишна сметка на Групацијата и консолидираниот годишен извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот член на Одбор на директори на Групацијата го изготвил и потпишал консолидираниот годишен извештај за работењето.

За Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори



Консолидирана годишна сметка

- Консолидиран извештај за финансиската состојба
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05180694

Целосно име: Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	380.705.273,00			392.186.591,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.352.536,00			9.352.536,00
5	-- Гудвил	9.352.536,00			9.352.536,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	371.291.337,00			382.772.655,00
10	-- Недвижности (011+012)	296.116.143,00			301.706.591,00
11	-- Земјиште	138.082.781,00			138.082.781,00
12	-- Градежни објекти	158.033.362,00			163.623.810,00
13	-- Постројки и опрема	71.895.567,00			77.408.934,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.635.752,00			3.645.706,00
18	-- Материјални средства во подготовка	632.451,00			
19	-- Останати материјални средства	11.424,00			11.424,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	61.400,00			61.400,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	61.400,00			61.400,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	363.725.099,00			355.373.494,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.193.313,00			12.073.539,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	4.397.832,00			4.430.760,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7.239.687,00			7.086.985,00
42	-- Залихи на трговски стоки	555.794,00			555.794,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	332.362.709,00			328.767.874,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	52,00			118.274,00
47	-- Побарувања од купувачи	330.938.956,00			325.863.482,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	268.346,00			291.441,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	971.128,00			1.951.994,00
50	-- Побарувања од вработените	184.227,00			164.000,00

51	-- Останати краткорочни побарувања			378.683,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	11.942.340,00		11.942.340,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	8.863.111,00		8.863.111,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	3.079.229,00		3.079.229,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	7.226.737,00		2.589.741,00
60	-- Парични средства	7.226.737,00		2.589.741,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	744.430.372,00		747.560.085,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	203.670,00		
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	647.532.742,00		647.001.032,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	505.780.799,00		505.780.799,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.501.612,00		11.501.612,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	207.805.153,00		207.805.153,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	7.153.741,00		7.153.741,00
72	-- Законски резерви	1.831.378,00		1.831.378,00
74	-- Останати резерви	5.322.363,00		5.322.363,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	26.899.235,00		26.777.695,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	89.136.289,00		71.644.523,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	531.715,00		
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			17.370.221,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	65.737.854,00		69.399.277,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	65.737.854,00		69.399.277,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва			27.242,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	12.220.189,00		14.053.470,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.078.992,00		1.067.163,00
100	-- Обврски кон вработените	2.167.253,00		2.113.751,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.312.546,00		4.691.551,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	46.958.874,00		47.446.100,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	31.159.776,00		31.159.776,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	744.430.372,00		747.560.085,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	203.670,00		

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	178.051.947,00			189.911.204,00

202	-- Приходи од продажба	177.352.734,00			188.994.944,00
203	-- Останати приходи	699.213,00			916.260,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	172.685.774,00			202.070.032,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	92.091.474,00			104.476.989,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки				6.976,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.182.611,00			5.813.627,00
212	-- Останати трошоци од работењето	16.999.065,00			18.500.758,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	41.396.208,00			56.086.262,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	25.785.789,00			34.192.078,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.236.649,00			2.844.560,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.952.799,00			14.384.770,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.420.971,00			4.664.854,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	16.355.429,00			16.213.883,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				44.292,00
222	-- Останати расходи од работењето	660.987,00			927.245,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	673.471,00			76.686,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	246.675,00			76.686,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	491,00			
233	-- Останати финансиски приходи	426.305,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.390.190,00			5.218.379,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.381.968,00			5.213.226,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	8.222,00			5.153,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	649.454,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)				17.300.521,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	649.454,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247- 248)				17.300.521,00
252	-- Данок на добивка	117.739,00			69.700,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	531.715,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				17.370.221,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	48,00			76,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	531.715,00			
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	531.715,00			
269	-- Добивка за годината	531.715,00			
270	-- Загуба за годината				17.370.221,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	531.715,00			

289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	531.715,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				17.370.221,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	138.082.781,00			138.082.781,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)				45.612,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	158.033.362,00			163.578.198,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 Од БС)	11.942.340,00			11.942.340,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 Од БС)	971.128,00			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 Од БС)	331.123.183,00			
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 Од БС)	46.958.874,00			47.446.100,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	4.391.538,00			
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	14.387.442,00			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	174.104.340,00			20.015.176,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)				11.068.964,00

642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	174.104.340,00		8.946.212,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	3.248.394,00		3.876.656,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)			125.528,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	699.213,00		790.732,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.012.571,00		1.625.730,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	78.539,00		150.460,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	50.500,00		248.768,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	12.547,00		66.476,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	40.404.213,00		45.474.759,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	47.748.284,00		53.303.563,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	413.024,00		103.233,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	20.103,00		102.864,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	12.228,00		201.914,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	463.266,00		508.135,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	44.361,00		
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	75.837,00		110.955,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	426.612,00		526.655,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)			2.675.800,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	907.020,00		266.640,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	83.206,00		154.300,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)			12.991,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	22.800,00		12.991,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)			108.800,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.300.000,00		1.200.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	161.159,00		169.812,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)			60.938,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	151.320,00		142.864,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	8.000,00		

716	- - Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	39.999,00			
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	280.927,00			
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	48,00			76,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4294	- 35.230 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи	378.349,00			
4298	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	9.501.917,00			
4428	- 49.500 - Цевководен транспорт	163.900.718,00			
4491	- 64.990 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, н.д.м.	246.675,00			
4505	- 68.200 - Изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп (лизинг)	3.251.094,00			
4564	- 82.990 - Останати деловно-помошни дејности, н.д.м.	704.304,00			
4571	- 84.240 - Дејности на јавниот ред и безбедноста	742.361,00			

Потпишано од:

Filip Ivanovski

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Консолидиран годишен извештај за работењето

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА
"УСЛУГИ" Акционерско друштво
Бр. 0204-1392/2
22.04 2024 год.
СКОПЈЕ

Консолидиран Годишен извештај за работењето

РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ
КОГЕЛ СТИЛ ДОО
ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ

Консолидиран Годишен извештај

за годината што завршува на

31 декември 2025

ИЗВЕШТАЈ

за работење за период јануари – декември 2025 година

Во деловната 2025 год. РЖ УСЛУГИ АД Скопје и поврзаните субјекти имаат остварено вкупно приходи од 178.725.418,00 денари од кои приходите остварени од основните дејности на друштвата (продажба на стоки и услуги) изнесуваат 177.352.734,00 ден. Останатите приходи изнесуваат 950.979,00 денари. Вкупно остварените оперативни приходи од 177.396.090,00 денари за 2025 година се намалени за 6.162% во однос на остварените оперативни приходи во 2024 година (189.911.401,00 денари).

Структура на приходи

	ИЗНОС 2024	ИЗНОС 2025
ДИСТРИБУЦИЈА НА ХИГИЕНСКА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	11.271.485,00	9.501.917,00
ПРОИЗВОДСТВО, РЕЦИРКУЛАЦИЈА И ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА НА ТЕХНОЛОШКИ ВОДИ	155.958.497,00	156.548.798,00
НАДОМ. ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦЕВОВОДНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ТЕХНИЧ.ГАСОВИ И ПРИРОДЕН ГАС	8.927.401,00	7.351.920,00
УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕД. НА ИМОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	8.961.520,00	742.361,00
ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ЗАКУП НА МЕРНА ВРСКА И ЗАКУП НА РЕЗРЕВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТНГ	3.926.498,00	3.251.094,00
ТРГОВИЈА НА ГАС ПРЕКУ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМИ	378.349,00	0
ВКУПНО	178.725.41800	177.396.090,00

Во делот на услугите со кои сме директно поврзани со работење на погоните во нашето потесно опкружување, приходите од дистрибуција на хигиенска вода се намалени за 15,699% во однос на 2024 година, приходите од производство, рециркулација и термичка обработка на технолошки води се зголемени за 0.378 % во однос на 2024 година и приходите од надоместокот за користење на цевоводната мрежа се намалени за 17.6477% во однос на 2024 година.

Кај оперативните приходи се бележи намалување од 6,126% во 2025 во однос на претходната 2024 и се должи заради на намалената цена на електричната енергија, која е директно поврзана со производство, рецикулација и термичка обработка на технолошки води, како и намален обем на работењето на погоните во потесното опкружување со кој имаме континуирана соработка.

Кај останатите приходи од основните дејности на друштвата чија реализација не е во директна поврзаност со потребите на производните процеси на погоните со кои имаме континуирана соработка, има намалување кај обезбедување и ПП заштита од 91,716%. Има кај закуп на деловен простор, закуп на мерна врска и закуп на резервоари за складирање се бележи намалување за 17,201%. Во 2025 нема приходи за продажбата на ТНГ.

Останати приходи

Во останати приходи најголем дел се приходи од надомест на штета од осигурителни компании и Решенија за присилно извршување и наплата на судски трошоци. Кај финансиските приходи има намалување во однос на 2024 година.

	ИЗНОС
ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ПРИХОДИ	699,213
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ ОД ПОВРЗАНИ И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ	
ВКУПНО	699,213
	ИЗНОС
ВКУПНИ ПРИХОДИ	177,352,734,00
ПРОСЕЧЕН МЕСЕЧЕН ПРИХОД	14,779,395,00

ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ		ПРИХОДИ ПО ВРАБОТЕН НА МЕСЕЧНО НИВО
2024	60	272,101,00
2025	48	307,904,00

Структура на расходи

Потрошени електрична енергија	47,748	53,304
снабдување со вода	40,404	45,475
Потрошено резервни делови	20	5,699
Потрошени машински делови		-
Останати трошоци за суровина и мат.	3,918	-
Вкупно трошоци за суровини и други материјали	92,091	104,477

	31-дек-25	31-дек-24
Нето плати	25,786	34,192
Даноци и придонеси за плати	13,189	17,229
Други надоместоци на вработените	2,421	4,665
Вкупно трошоци на вработените	41,396	56,086

	31-дек-25	31-дек-24
Дневници за службени патувања и патни трошоци		
Репрезентација, реклама и спонзорства	161	170
Премии за осигурување	9	
Банкарски провизии	114	115
Шпедитерски услуги		
Комунални услуги		
Патарини		
Услуги за одржување		
Трошоци за закупнина	35	
Дополнително одобрени попусти		
Трошоци за обезбедување		
Транспортни трошоци	3	
Кусоци и кало, растур, крш и лом		
Вредносно усогласување на побарувања	7	
Надворешни услуги		6,829
Трошоци за даноци	9,751	11,080
Останати расходи од работењето	654	927
Други трошоци	12,109	6,165
Вкупно други трошоци	22,843	25,286

Побарувања и обврски со 31.12.2025 година

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 денари)

Побарувања од купувачи во земјата	330,939	325,982
Побарувања од купувачи во странство		
Побарувања од поврзани друштва		
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>330,939</i>	<i>325,982</i>

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31-дек-25	31-дек-24
Побарување за повеќе платени давачки кон државата	971	1,952
Побарување од вработените	184	164
Побарувања за дадени позајмици	11,943	11,943
Побарувања за дадени аванси	268	291
Побарувања за повеќе платен данок на добивка		
Побарувања останати		378
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<i>13,366</i>	<i>14,728</i>

Финансиски резултат во работење за 2025 година

Консолидирани друштвата во тековното работење со пресметани приходи и расходи поврзани со основните дејности (продажба на стоки и услуги) ја завршија деловната година со нето добивка од 531.715,00 денари.

РЖ УСЛУГИ АД во тековното работење со пресметани приходи и расходи поврзани со основните дејности (продажба на стоки и услуги) ја заврши деловната година со нето загуба од 479.122,00 денари.

ЕНЕРГО УСЛУГИ ДОО ја заврши деловната година со нето загуба од 43.623,00 денари.

КОГЕЛ СТИЛ ДОО во тековното работење со пресметани приходи и расходи поврзани со основните дејности ја заврши деловната година со нето добивка од 1.054.460,00 денари.

РЖ УСЛУГИ АД Скопје

Извршен Директор



Јован Гечески